

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на годишно Собрание на ПЕКАБЕСКО АД
со дадени инструкции за гласање

Јас _____ долупотпишаниот од _____ со стан на ул _____ со ЕМБГ _____ -го/ја ополномоштувам _____ од _____ со стан на ул _____ со ЕМБГ _____ во мое име да учествува на седницата на Собранието на ПЕКАБЕСКО ад, кое ќе се одржи на ден 22.06.2018 година во седиштето на Друштвото ул. 10 бр.44 Кадино Илинден со почеток во 14,00 часот, и со сите мои акции издадени од ПЕКАБЕСКО АД кои се моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

1. Избор на председавач на Собрание :ЗА
2. Усвојување на Дневен ред на Собранието:ЗА
3. Избор на записничар – :ЗА
4. Годишен извештај на Извршниот директор на друштвото, финансиски извештаи на друштвото со Извештај од овластени ревизори за извршена ревизија на годишна сметка за 2017 година. :ЗА
5. Донесување Одлука за усвојување на годишна сметка на ПЕКАБЕСКО ад за 2017 година. :ЗА
6. Усвојување на Предлог-Одлука на Одбор на директори за распоредување на _____ остварена добивка по годишна сметка на друштвото за 2017година. :ЗА
7. Донесување на Одлука со која се одобрува купување на сопствени акции на ПЕКАБЕСКО ад. :ЗА
8. Донесување на Одлука со која се овластуваат членовите на Одборот на директори да располагаат со сопствените акции на ПЕКАБЕСКО ад :ЗА
9. Донесување на Одлука со која се продолжува важноста на Одлуката за _____ одобрување на Друштвото да купува сопствени акции и Одлуката за овластување на Одборот на директори да располага со сопствени акции на друштвото и Одлуката за распределба на средства за купување на сопствени акции донесена на Собранието на 31.05.2017 година. :ЗА

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице(лицето на кое му е дадено полномошното): Јас _____ акционерот му наложувам на овластеното лице да гласа за горенаведените одлуки како што е заокружено.

Давател на полномошно